

ЦЕЛИ НА ФОНДОТ

Фондот е наменет за сите оние клиенти кои сакаат да остварат атрактивен принос преку искористување на глобалниот раст на светската економија, особено во најразвиените економии во светот како САД, Германија и Швајцарија. Приносот ќе се остварува преку вложување на имотот на Фондот во големи компании кои ја креираат глобалната побарувачка, кои се двигатели на економскиот развој и носители на иновации.

Преку вложување во Фондот, клиентите ќе обезбедат диверзификација на својот капитал и ќе ги остварат своите специфични финансиски цели, со истовремено висока ликвидност на вложувањето.

* Детални информации може да најдете во Проспектот

ОСТВАРЕН ПРИНОС

* Просечен месечен принос

12 месеци	-0,79%
2 години	-0,13%
5 години	0,05%
од основање	0,16%

Принос од основање


-0,03%

* Приноси пресметани согласно методологија за потребите на КХВ

ПОДАТОЦИ ЗА ФОНДОТ


Име на Фондот	ВФП Премиум Инвест
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	921.072.920,16
Цена на удел	99,9685
Минимален износ на вложување	1.000,00 ден.
Стандардна девијација	15,90%
Ризична класа	6

ИЗЛОЖЕНОСТ ПО ВИД НА ИНСТРУМЕНТ



Акција	92,75%
Парична сметка	7,60%
Побарувања	0,16%
Орочен депозит	0,02%

ГЕОГРАФСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



САД	27,88%
Франција	15,28%
Германија	14,70%
Швајцарија	10,71%
Македонија	8,93%
Велика Британија	8,51%
Холандија	5,24%
Данска	2,97%
Италија	2,27%
Шпанија	1,78%
Белгија	1,10%
Останато	1,15%

НАДОМЕСТОЦИ

Надоместоци на товар на инвеститорот:

Влезна провизија	до 920.000 ден	5,0%
	920.001 - 1.535.000	4,5%
	1.535.001 - 3.070.000	4,0%
	3.070.001 - 6.145.000	3,5%
	6.145.001 - 15.370.000	3,0%
	15.370.001 - 30.745.000	2,5%
	30.745.001 - 61.490.000	2,0%
	61.490.001 - 153.745.000	1,5%
	над 153.745.001	1,0%

Надомест за излез

не се наплатува (0%)

Надоместоци на товар на Фондот:

Надомест за управување	2% годишно
Надомест за депозитарна банка	0,19% годишно

ВРЕДНОСТ НА УДЕЛ




ТОП 10 КОМПАНИИ

Nestle	3,93%
Berkshire Hathaway Inc	3,05%
Novo Nordisk	2,93%
Roche Holding AG	2,92%
Sanofi	2,74%
Novartis AG	2,60%
SAP SE	2,51%
ASML Holding NV	2,23%
Linde PLC	2,19%
UnitedHealth Group Inc	2,12%

СЕКТОРСКА ИЗЛОЖЕНОСТ



ВАЛУТНА ИЗЛОЖЕНОСТ



EUR	46,51%
USD	28,24%
CHF	11,31%
MKD	7,92%
GBP	6,50%
DKK	0,04%